



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Рок за рекламации 15 дена. Огласи според тарифата.

Понеделник, 4 февруари 1991
Скопје
Број 6 Год. XLVII

Аконтацијата за 1991 година изнесува 700 динари. Овој број чини 8 динари. Жиро сметка 40100-603-12498

49.

Врз основа на точка 7 од Амандманот LXXV на Уставот на Социјалистичка Република Македонија, и член 2 од Законот за избор и разрешување на претседател на Социјалистичка Република Македонија и на потпретседател на претседателот на Социјалистичка Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата одржана на 27 јануари 1991 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

За претседател на Социјалистичка Република Македонија е избран Киро Глигоров.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-221/1
27 јануари 1991 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Стојан Андов, с. р.

50.

Врз основа на Амандман LXXV точка 7 став 4 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија и член 22 од Законот за избор и разрешување на претседател на Социјалистичка Република Македонија и на потпретседател на претседателот на Социјалистичка Република Македонија („Службен весник на СРМ“ број 38/90), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата одржана на 1 февруари 1991 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗБОР НА ПОТПРЕТСЕДАТЕЛ НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

За потпретседател на претседателот на Социјалистичка Република Македонија е избран Љупчо Георгиевски.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-288/1
1 февруари 1991 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Стојан Андов, с. р.

51.

Врз основа на член 45 од Законот за Владата на Социјалистичка Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90), а по барање на Македонската православна црква, Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

РЕШЕНИЕ

1. Се враќаат на Македонската православна црква на трајно управување и користење следните споменици на културата заедно со конаците и помошните згради:

Црквата „Св. Спас“ — Скопје;
Црквата „Св. Софија“ — Охрид;
Црквата „Св. Климент“ — Охрид;
Манастирот „Св. Наум“ — Охрид;
Манастирот „Св. Јован Бигорски“ — Дебар и
Манастирот „Св. Пантелејмон“ — Скопје.

2. Се задолжува Републичкиот и општинските заводи за заштита на спомениците на културата да ги вратат на МПЦ на трајно користење и управување и следните верски објекти:

„Св. Никола Болнички“ — Охрид;
„Св. Богородица“ — Охрид;
„Св. Константин и Елена“ — Охрид;
„Св. Врачи Мали“ — Охрид;
„Св. Горѓи“ Курбиново — Ресен;
„Св. Горѓи — Козјак“ — Штип;
„Св. Никола“ — Прилеп;
„Св. Архангел Михаил“ во Варош — Прилеп;
„Св. Горѓи“ — Старо Нагоричане — Куманово;
„Св. Богородица“ — Матејче — Куманово;
„Св. Илија“ — Стар Дојран;
„Св. Горѓи Полошки“ — Кавадарци; и
„Св. Леонтие“ — Водоча — Струмица.

3. Македонската православна црква објектите од точка 1 и 2 на ова решение, како објекти од културно и историско значење за македонскиот народ е должна да ги чува и одржува во согласност со Законот за заштита на спомениците на културата („Службен весник на СРМ“ бр. 24/73, 42/76 и 25/77).

4. Се задолжуваат Републичкиот и општинските заводи за заштита на спомениците на културата објектите да ги предадат записнички.

5. Приемот да го извршат овластени лица што ќе ги определи МПЦ.

6. Динамиката на враќањето Заводот да ја усогласи со МПЦ, а дефинитивното предавање да биде завршено во рок од 1 година од денот на донесувањето на ова решение.

7. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СР Македонија“.

Бр. 23-212/1
24 јануари 1991 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
м-р Глигорие Гоговски, с. р.

52.

Врз основа на член 6, член 9 став 2 и член 16 од Уставниот закон за спроведување на Амандманите LVII до LXXX на Уставот на Социјалистичка Република Македонија („Службен весник на СРМ“, бр. 28/90), член 88 од Законот за општонародна одбрана („Службен весник на СРМ“ бр. 17/88 — Пречистен текст), Републичкиот штаб за територијална одбрана на СР Македонија донесува

О Д Л У К А

ЗА НАЧИНОТ НА ПРЕЗЕМАЊЕ НА РАБОТИТЕ ОД ОПШТИНСКИТЕ ШТАБОВИ НА ТЕРИТОРИЈАЛНАТА ОДБРАНА

Член 1

Досегашните надлежности, вработените граѓански лица, опремата, инвентарот и другите работи, архивата, документацијата на општинските штабови на територијалната одбрана и на Градскиот штаб — Скопје ги презема Републичкиот штаб за територијална одбрана.

Член 2

До донесување на прописите за финансирање на Републиката и општините согласно Амандманите на Уставот на Социјалистичка Република Македонија финансирањето на општинските штабови и Градскиот штаб на територијалната одбрана ќе се врши од изворните приходи на буџетите на општините и градот Скопје утврдени со Одлуките за времено финансирање на општините и градот Скопје.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 29-2
31 јануари 1991 година
Скопје

Командант на ТО на
СР Македонија,
генерал полковник
Стојан Аспровски, с. р.

53.

Врз основа на член 80 став 4 од Законот за прегмер, катастар и запишувањето на правата на недвижностите („Сл. весник на СРМ“ бр. 27/86) донесувам

РЕШЕНИЕ

Се прогласува и става во сила катастарскиот операт на недвижностите за катастарска општина Петралица, собрание на општина Крива Паланка, со вкупна површина од 4.398 ха, 65 ари, 21 м².

Катастарскиот операт на недвижностите ќе се применува од 1 февруари 1991 година.

Од денот на применувањето на катастарскиот операт на недвижностите се става вон сила досегашниот катастарски операт на земјиштето за оваа катастарска општина.

11 бр. 146/1
1 февруари 1991 година
Скопје

Директор
на Републичката геодетска управа,
дипл. геод. инж. Коста Христов, с. р.

54.

Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата одржана на 26 декември 1990 година, донесе

О Д Л У К А

1. СЕ ОДБИВА предлогот за оценување уставноста и законитоста на член 12 став 2 точка 2 од Правилникот за станбени односи на Работната организација „Скопски текстил“ во Скопје, донесен со референдум на 3 февруари 1986 година.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во означената организација на начин предвиден за објавување на општите акти.

3. Основниот суд на здружениот труд во Скопје, со предлог поднесен до Уставниот суд на Македонија, поведе постапка за оценување уставноста и законитоста на оспорениот член од правилникот означен во точката 1 на оваа одлука, затоа што стручната подготовка била единствен основ за изразување на придонесот на работникот во работата, што не било во согласност со Уставот и било во спротивност со закон.

4. На седницата Судот утврди дека со оспорената одредба од Правилникот како еден од основите за определување редот на првенство за добивање на стан е предвидена стручна подготовка

Според член 42 и 42-а од Законот за станбените односи („Службен весник на СРМ“ бр. 36/73, 14/75, 27/86 и 1/90) давателот на станот на користење, односно работниците во организацијата со општ акт ги утврдуваат условите и начинот на давање станови на користење, односно основите и мерилата за определување редот на првенство за давање стан во општествена сопственост.

Согласно точка 5 став 3 на Амандман XXV од Уставот на СР Македонија работниците во здружениот труд за вкупна лична и заедничка потрошувачка распоредуваат дел од доходот сразмерно со својот придонес во остварувањето на доходот.

Според член 52 од Законот за основните права од работниот однос („Службен лист на СФРЈ“ бр. 60/89 и 42/90) работниците средствата за заедничка потрошувачка ги користат по основ на распределбата според трудот и солидарноста според основите и мерилата утврдени со општиот акт, односно колективниот договор.

Од изнесените законски одредби произлегува дека е право на работниците да ги утврдат основите и мерилата за распределба на средствата за заедничка потрошувачка, во кои спаѓаат и средствата за решавање на станбените прашања на работниците односно да ги утврдат основите и мерилата за определување редот на првенство за добивање на стан. Притоа, работниците, тргнувајќи од принципите на трудот и солидарноста, како основи за распределба на станови треба, покрај другите, да го предвидат и придонесот во работата, при што право е на работниците да го определат начинот на неговото вреднување.

Со оглед на тоа што во оспорениот член од Правилникот е предвиден и вреднуван придонесот во работата, Судот смета дека не може да се постави прашањето за неговата согласност односно спротивност со означените уставни и законски одредби.

Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 од оваа одлука.

У. бр. 232/90
26 декември 1990 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
м-р Јордан Арсов, с. р.

55.

Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата одржана на 16 јануари 1991 година, донесе

О Д Л У К А

1. СЕ ОДБИВА предлогот за оценување уставноста и законитоста на Правилникот за организација на работните единици во странство, упатување на работници на привремена работа во странство, за основите и мерилата за стекнување и распоредување на заедничкиот приход и за распределба на сред-

ствата за лични доходи и заедничка потрошувачка на работниците во Градежно занаетчиската задруга „Хитградба“ во Скопје, донесен на собир на работниците на 15 јуни 1988 година.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во Задругата, на начин предвиден за објавување на општите акти.

3. Основниот суд на здружениот труд во Скопје, со предлог поднесен до Уставниот суд на Македонија, поведе постапка за оценување уставноста и законитоста на правилникот означен во точката 1 од оваа одлука, затоа што не бил донесен на референдум, туку на собир на работниците, што било во спротивност со член 438 од Законот за здружениот труд.

4. На седницата Судот утврди дека оспориениот правилник е донесен на собир на работниците на 15 јуни 1988 година.

5. Според Амандман LX став 2 од Уставот на СР Македонија работниците имаат право на самоуправање врз основа на закон, колективен договор и статут, а согласно Амандман LXI точка 1 став 2 на Уставот управувањето и учеството во одлучувањето во претпријатијата што работат со средства во други облици на сопственост се уредуваат со закон. Според член 49 став 1 од Законот за основните права од работниот однос на работникот му припаѓа личен доход за работа во согласност со општиот акт усогласен со општествениот договор, односно со колективниот договор и со закон, а според став 2 на тој член од Законот на работникот му припаѓа личен доход како дел од добивката кој е сразмерен на придонесот на работникот во создавањето на тој доход односно добивката во согласност со општиот акт односно колективниот договор. Во член 14 од Законот за задругите („Службен лист на СФРЈ“ бр. 3/90) е предвидено работниците вработени во задругата да ги остваруваат своите права и обврски во

согласност со колективен договор, статут и со договор. Според член 3 став 4 од Законот за претпријатијата („Службен лист на СФРЈ“ бр. 77/80, 40/89 и 46/90) со претпријатието во задружна сопственост управуваат сопствениците, а работниците учествуваат во управувањето во согласност со статутот и со колективниот договор.

Од изнесените уставни и законски одредби произлегува дека ниту Уставот, ниту законот не го уредуваат начинот на донесувањето на општите акти во задругата, туку тоа прашање е оставено на уредување на статутот и колективниот договор, поради што Судот оцени дека оспориениот правилник не е во несогласност со Уставот и не е во спротивност со закон во поглед на начинот на неговото донесување. Дали, пак, оспориениот правилник е во согласност со Статутот и со Колективниот договор, Судот, согласно точката 1 од Амандман LIII на Уставот на СР Македонија, не е надлежен да одлучува.

Во однос на наводите во предлогот дека оспориениот правилник бил во спротивност со член 438 од Законот за здружениот труд Судот утврди дека оваа одредба не е од влијание за одлучувањето, затоа што таа престана да се применува врз задругите и претпријатијата во задружна сопственост со денот на влегувањето во сила на Законот за задругите, согласно член 196 став 2 од Законот за претпријатијата („Службен весник на СРМ“ бр. 77/88, 40/90, 46/90).

Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 од оваа одлука.

У. бр. 126/90

16 јануари 1991 година

Скопје

Претседател

на Уставниот суд на Македонија,
м-р Јордан Арсов, с. р.

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ

РЕПУБЛИЧКА ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА

38.

Врз основа на член 8 од Законот за привремено ограничување на располагањето со дел од општествените средства на општините, Републиката и на самоуправните интересни заедници од општествените дејности за потрошувачката за првото тримесечје од 1991 година („Службен весник на СРМ“, бр. 1/91), член 106 од Законот за социјална заштита („Службен весник на СРМ“ бр. 9/78, 43/78 и 35/85) и член 65 и 193 од Статутот на Републиката самоуправна интересна заедница за социјална заштита, Извршниот одбор на Собранието на Републиката самоуправна интересна заедница за социјална заштита, на вонредната седница одржана на 28 јануари 1991 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСИНАТА НА ПРИДОНЕСИТЕ НА РЕПУБЛИЧКАТА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА

1. Со оваа одлука се утврдува висината на придонесот од доходот и на придонесот од личен доход од работен однос за обезбедување средства на Републиката самоуправна интересна заедница за социјална заштита.

2. Обврзници на придонесот од доходот за социјална заштита се правните лица и другите корисници на општествени средства, распоредени со Одлуката за утврдување на стопанските и нестопанските дејности во областа на дејностите од 01 до 11.

3. Основицата за пресметување на придонесот од доходот на обврзниците од точка 2 претставува остварениот доход.

Основицата за пресметување на месечната аконтација на придонесот од доходот на обврзниците од точка 2 претставува остварениот доход валоризиран со процентот на кумулативниот пораст на цените на мало во Републиката односно истата се утврдува согласно прописите за данок од доход за овие обврзници.

4. Обврзниците од точка 2 на оваа одлука придонесот од доходот го плаќаат по стапка од 0,162%.

5. Работниците што остваруваат личен доход од работен однос, освен работниците и вработените кај обврзниците од областа на дејностите од 01 до 11, плаќаат придонес за Републиката самоуправна интересна заедница за социјална заштита од личен доход од работен однос, по стапка од 0,058%.

Организациите на здружениот труд од основно, средноасочено образование, ученичките и студентските домови и од социјалната заштита ќе уплатат придонес во висина од 50%, а организациите од високо образование, општествената заштита на децата, организациите на здружениот труд што вршат дејност и заштита на културни блага и од областа на сценско-музичките дејности во висина од 70% од општата стапка на придонесот од личниот доход од работен однос што ја уплатуваат организациите на здружен труд и другите правни лица утврдени во став 1 на оваа точка.

6. Во поглед на роковите и начинот на пресметувањето, уплатувањето, застареноста и присилната наплата на придонесот од доходот ќе се применуваат соодветните одредби од прописите за данокот

од доходот на обврзниците од точка 2 на оваа одлука, а за придонесот од личниот доход ќе се применуваат соодветните одредби од Законот за даноците на граѓаните.

7. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за утврдување на висината на стапките на придонесите за Републиката самоуправна интересна заедница за социјална заштита („Службен весник на СРМ“ бр 20/89, 38/89, 16/90, 23/90, 33/90 и 37/90).

8. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 1991 година.

Бр. 08-25/1
28 јануари 1991 година
Скопје

Претседател
на Извршниот одбор,
Аница Божиновска, с. р.

ЗАЕДНИЦА ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА — ШТИП 39.

Врз основа на член 5 од Законот за привремено ограничување на располагањето со дел од општествените средства на општините, Републиката и на самоуправните интересни заедници од општествените дејности за потрошувачката за првото тримесечје од 1991 година („Службен весник на СРМ“ бр. 1/91), Извршниот одбор на Собранието на Општинската самоуправна интересна заедница за здравствена заштита — Штип, на седницата одржана на 30 јануари 1991 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ НА СРЕДСТВА ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ЗА 1991 ГОДИНА

Член 1

Стапката на придонесот за здравствена заштита се утврдува во износ од 8,64% од бруто личен доход и другите примања.

Член 2

За обврзниците на придонесот за здравствена заштита за кои придонес се пресметува и наплатува на нето основица се применува пресметаната стапка.

Член 3

Посебниот придонес за користење на здравствена заштита во странство на работници испратени на работа во странство од основните организации на здружен труд (деташирани работници), се определува по стапка од 25% од утврдената основица што ја пресметува месечниот просечен личен доход по работни организации исплатени во годината што и претходи на година во која е испратен работникот во странство; односно просечниот месечен нето личен доход во матичната организација остварен во претходната година на сите работници од категоријата што ја има деташираниот работник за работници кои не оствариле личен доход во претходната година.

Основицата од претходниот став се исплатува во текот на годината како аконтација. По завршната сметка утврдените основици се пресметуваат и уплатуваат зголемени со просекот на зголемениот личен доход во матичната организација според претходната година.

Член 4

За лица кои работат по договор за дело се пресметува придонес за здравствена заштита во случај несреќа на работа и професионални заболувања по стапка од 6% од исплатениот надоместок.

Член 5

Придонесите ги пресметуваат и уплатуваат обврзниците на придонесот на начин утврден со закон и Статутот на Заедницата.

Член 6

Со денот на применувањето на оваа одлука се повлекува Одлуката за здружување на средства за здравствена заштита за 1991 година, број 06-39/1 од

26 декември 1990 година и број 04-40/2 од 23 јануари 1991 година.

Член 7

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1991 година и ќе се објави во „Службен весник на СР Македонија“.

Бр. 04-41/2
30 јануари 1991 година
Штип

Заменик претседател,
Борисово Николов, с. р.

СУДСКИ ОГЛАСИ

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ II — СКОПЈЕ

Пред овој суд е заведен граѓански спор за исплата на долг — неосновано збогатување по тужбата на тужителот Комерцијална банка АД — Скопје од Скопје против тужениот Сиљановски Мито од Скопје, сега во Данска — Копенхаген, со непозната адреса на живеење. Вредност на спорот 914,00 динари.

Се повикува тужениот Сиљановски Мито да се јави во судот во рок од 30 дена по објавувањето на огласот или во истиот рок да ја достави својата точна сегашна адреса на живеење.

Доколку тужениот не се јави во законскиот рок од 30 дена, ќе биде застапуван од привремен старател.

Од Општинскиот суд Скопје II — Скопје, IX П. бр. 2096/90. (12)

ОПШТИНСКИ СУД ВО ГОСТИВАР

Пред Општинскиот суд во Гостивар се води спор за сопственост и враќање на ствари и надомест на штета по предлог на тужителката Сејфулаи Суда од с. Жировница, застапувана од полномошникот Драган Георгиевски, против Идризи Алит и Идризи Исма, двајцата од с. Жировница, сега во СР Германија со непозната адреса. Вредност на спорот 44.700 динари.

За привремен застапник на тужените Идризи Алит и Идризи Исма им е поставен Ратко Тримчески, социјален работник во Центарот за социјални работи — Гостивар. Истиот ќе ги застапува тужените сè додека не се јават лично или преку полномошник, односно додека Органот за старателство не го извести судот дека им поставил старател.

Од Општинскиот суд во Гостивар, П бр. 755/90.

СОДРЖИНА

	Страна
49. Одлука за избор на претседател на Социјалистичка Република Македонија — — —	69
50. Одлука за избор на потпретседател на претседателот на Социјалистичка Република Македонија — — —	69
51. Решение за враќање на трајно управување и користење на споменици на културата —	69
52. Одлука за начинот на преземање на работите од општинските штабови на територијалната одбрана — — —	70
53. Решение на Републиката геодетска управа	70
54. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 232/90 од 26 декември 1990 година —	70
55. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 126/90 од 16 јануари 1991 година —	70
Општи акти на самоуправните интересни заедници	
38. Одлука за утврдување висината на придонесите на Републиката самоуправна интересна заедница за социјална заштита — —	71
39. Одлука за здружување на средства за здравствена заштита за 1991 година — — —	72